

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 02 08 февруари 2023 година

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина

20-та седница

Дневен ред за дваесетата седница на Советот на општина Василево

1. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Василево за 2023 година,.....02
2. Програма за животна средина на Општина Василево за 2023 година,.....03
3. Одлука по барање за финансиски средства поднесено од Ловечко друштво Фазан Василево,.....06

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за
измена и дополнување на
Програмата за изработка на
урбанистички планови во
Општина Василево за 2023 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Василево за 2023 година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 06.02.2023 година.

08-187/2 Општина Василево
06.02.2023 Градоначалник
Година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 06.02.2023 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за измена и дополнување на
Програмата за изработка
на урбанистички планови

**во Општина Василево за
2023 година**

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2023 година (Службен гласник на општина Василево бр.12/2021) се вршат измени и дополнувања :

Во точка 1. Планирани активности се додава:

Подточка 1.23 која гласи: Изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 890/2 и КП КП 891/2 КО Радичево, Општина Василево со намена А1.5 – Станбени куќи во состав на селски стопански двор.

Во точка 2. Финансирање после броевите 1.22 се додаваат броевите 1.23 и гласи:

„Средствата за активностите предвидени во точка 1.1; 1.2; 1.15; 1.16; 1.17; 1.18 ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево. Средствата за активностите предвидени во точка 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22; 1.23 немаат финансиски импликации на Буџетот на општина Василево за 2023 година и истите ќе се обезбедат од физички лица кои се подносителите на барањето”.

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Василево“.

ПРОГРАМА
за животна средина на
Општина Василево за 2023
година

08-187/1 Совет на Општина
 06.02.2023 Василево
 година претседател
 Ристо Делијановов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20) Градоначалникот на Општина Василево донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за
животна средина на Општина
Василево за 2023 година

Се објавува Програмата за животна средина на Општина Василево за 2023 година, донесена на седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 06.02.2023 година.

08-188/2 Општина Василево
 06.02.2023 Градоначалник
 година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 22 од Статутот на Општина Василево-Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево“ бр. 12/2020), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 06.02.2023 година ја донесе следната:

- I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ**
- Програмата на Општина Василево за заштита на животната средина е насочена кон спроведување на активности за заштита на животната средина во надлежност на локалната самоуправа, исполнување на барањата на македонското законодавство за животна средина, обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во општината.
- II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

Општа цел на Програмата: да се обезбедат практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните проблеми и активности во областа заштита на животната средина; прифаќање на еколошката проблематика во останатите секторски програми во насока на одржлив развој на

локалната заедница.
 Специфични цели на Програмата:
 Системска контрола на квалитетот на животната средина во општината;
 Спроведување на Оцена на влијанието врз животната средина уште во процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од загадување на животната средина;
 Изработкана стратешки документи површини во општината, уредување на запустени зелени површини, амортизирање

III ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА

Програма за активностите на Општина Василево во областа на заштитата на животната средина во текот на 2023 година ќе бидат насочени кон:

Контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната средина на територијата на општината и тоа на: влијание врз квалитет на амбиенталниот воздух од поединечни извори, влијание на отпадните води од поединечни извори врз површинските води и

други водотеци, влијание од бучава во животната средина;

- Информирање за состојбата со квалитетот на воздухот, водите и отпадот на територијата на општината преку систематизирање на добиените податоци од државната и локалната мрежа за мониторинг за 2023 г., како и

- Изработка на еколошка проектна документација за планска документација за инсталации, инфраструктурни објекти и други проекти и тоа:

за заштита на животната средина; Систем
 на заштита на животната средина, Студии за оцена на влијание врз животната средина, Стратешки оценки за влијание на животната средина во постапките за донесување на урбанистичка планска документација и во согласност со закон.

- Изработка на стратешки документи за животна средина: изработка на Регистер на загадувачи со збир на податоци за изворот, видот, количината, начинот и местото на испуштање, пренесување и одлагање на загадувачките материи и отпадот во животната средина, како и изработка на Катастар за животната средина на територијата на Општина Василево како квалитативна евиденција

на загадувачите и изворите на загадување кои испуштаат загадувачки материји и супстанции во медиумите на животната средина, во која е вклучена и картата на загадувачи.

- Интервенција во системот за управување со отпад, преку донесување на Годишна Програма за управување со отпад како законска обврска на општината согласно Законот за управување со отпадот, во која ќе бидат планирани активности во врска со имплементација на ЗР – реупотреба, редуцирање, рециклирање, набавка на нови садови за отпад за проширување на опслуженото подрачје, постапување со електронски и електричен отпад, отпадни батерии и акумулатори, санација на диви депонии на територијата
- Спроведување на активности за подигнување на нови зелени површини и уредување на запуштени зелени површини во општината согласно Предлог- Програмата на ЛПКД Турија за подигнување на нови зелени површини; Набавка на саден материјал за пролетно и есенско хортикултурно уредување на општината: цветен

расад и декоративни садници, набавка на саден материјал за пошумување на локации на територијата на општина Василево.

- Одбележување на денови од ЕКО календарот. Потребно е да се воспостави пракса за обележување на најважните денови од Еко календарот (Ден на Планетата Земја, Ден на заштита на водите, Ден на екологија, Ден за борба против пушењето, Ден на дрвото и слично).
- Подигање на еколошката свест во основните училишта. Потребна е сеопфатна едукација на децата од основните училишта за нивната улога и одговорност во зачувување на животната средина во која живеат и растат. Да им се развие свеста за штетноста на загадената средина, односно предноста од чистата вода за пиење, чистиот воздух што го дишат, здрава почва, соодветното складирање на отпад и слично.
- Користење на мерки за намалување на пращината при градежни активности (прскање, миење на гуми пред излез од градилиште итн.)
- Подготвување на проекти

НАОПШТИИ

од областа на

Градоначалникот на средина Општина Василево донесе

- Подготвување на проектна документација за уредување на централните подрачја
- Субвенции на дел од вредноста при набавка и монтажа на високоефикасни инвертер клима уреди за жителите на општина Василево
- Субвенции на дел од вредноста за изградба на термо фасада за жителите на општина Василево.

Приходи за реализација на оваа програма:

- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Буџет на Општина Василево
- Други извори

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во "Службен гласник на Општина Василево.

08-188/1 Совет на Општина
06.02.2023 Василево
година претседател
Ристо Делијанов

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 60 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст ("Службен гласник на општина Василево " бр. 12/20)

документација за уредување на централните подрачја
РЕШЕНИЕ

**За објавување на Одлуката
за одобрување на
финансиски средства на
Ловечко друштво „Фазан“
Василево**

Се објавува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Ловечко друштво „Фазан“ Василево, донесена на Седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 06.02.2023 година.

08-189/2 Општина Василево
06.02.2023 Градоначалник
година Славе Андонов

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02), и член 22 од Статутот на општина Василево – Пречистен текст („Службен гласник на општина Василево,, бр. 12/20), Советот на Општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 06.02.2023 година, донесе

ОДЛУКА

**за одобрување на
финансиски средства на
Ловечко друштво „Фазан“
Василево**

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува финансиски средства во висина од

60.000 денари на Ловечко друштво „Фазан” Василево, за организирање на Ловечка вечер на ден 04.03.2023 година

Член 2

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2023 година а ќе се исплатат на сметка на Ловечко друштво „Фазан” Василево

Член 3

Оваа Одлука стапува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Василево“.

08-189/1 Совет на Општина
06.02.2023 Василево
година претседател
Ристо Делијанов
